

- ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП -
ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР ЗА
ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА
КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021
ГОДИНА

Содржина

<u>ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР</u>	<u>1</u>
<u>ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА ГОДИНАТА ЗАВРШЕНА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021 ГОДИНА</u>	<u>3</u>
<u>БЕЛЕШКИ</u>	<u>8</u>

Додатоци

Додаток 1 – Законска обврска за составување на годишна сметка и Годишен извештај за работењето

Додаток 2 – Годишна сметка (Извештај за финансиска состојба и Извештај за сеопфатна добивка)

Додаток 3 – Годишен извештај за работењето



ИЗВЕШТАЈ НА НЕЗАВИСНИОТ РЕВИЗОР

До:

Европа ДООЕЛ Штип

Ул. „д-р. Слободан Јованоски“ бр.3 Штип

Штип

Извештај за финансиските извештаи

Ние извршивме ревизија на приложените финансиски извештаи на Друштвото Европа ДООЕЛ Штип (во понатамошниот текст „Друштвото“), коишто ги вклучуваат Извештајот за финансиската состојба заклучно со 31 декември 2021 година, Извештајот за сеопфатна добивка, Извештајот за промени во главнината, Извештајот за паричните текови за годината која завршува тогаш, како и преглед на значајните сметководствени политики и други објаснувачки белешки.

Одговорност на раководството за финансиските извештаи

Раководството е одговорно за подготвување и објективно презентирање на овие финансиски извештаи во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија како и за интерната контрола којашто е релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиски извештаи кои што се ослободени од материјално погрешни прикажувања без разлика дали се резултат на измама или на грешка.

Одговорност на ревизорот

Наша одговорност е да изразиме мислење за овие финансиски извештаи, врз основа на нашата ревизија. Ние ја спроведовме нашата ревизија во согласност со стандардите за ревизија кои се применуваат во Република Северна Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 79/2010). Тие стандарди бараат да ги почитуваме етичките барања и да ја планираме и извршиме ревизија за да добиеме разумно уверување за тоа дали финансиските извештаи се ослободени од материјално погрешно прикажување.

Ревизијата вклучува извршување на постапки за прибавување на ревизорски докази за износите и обелоденувањата во финансиските извештаи. Избраните постапки зависат од расудувањето на ревизорот, вклучувајќи ја и проценката на ризиците од материјално погрешно прикажување на финансиските извештаи без разлика дали се резултат на измама или на грешка. Кога ги прави тие проценки на ризикот, ревизорот ја разгледува интерната контрола релевантна за подготвување и објективно презентирање на финансиските извештаи на Друштвото за да обликува ревизорски постапки коишто се соодветни во околностите, но не и за целта на изразување на мислење за ефективност на интерната контрола на Друштвото.

Ревизијата, исто така, вклучува и оценка на соодветноста на користените сметководствени политики и на разумноста на сметководствените проценки направени од страна на менаџментот, како и оценка на севкупното презентирање на финансиските извештаи.

Ние веруваме дека ревизорските докази коишто ги имаме прибавено се достатни и соодветни за да обезбедат основа за нашето ревизорско мислење.

Мислење

Според нашето мислење финансиските извештаи објективно ја презентираат во сите материјални аспекти финансиската состојба на Европа ДООЕЛ Штип на 31 декември 2021 година, како и неговата финансиска успешност и неговите парични текови за годината којашто завршува тогаш во согласност со сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија.

Извештај за други правни и регулаторни барања

Менаџментот на Друштвото е исто така одговорен за подготвување на годишниот извештај за работата во согласност со член 384, член 352 и член 477 од Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр. 28/2004 ... 215/2021).

Наша одговорност во согласност со Законот за ревизија („Службен весник на Република Македонија“ бр.158/2010 ... 83/2018) е да известиме дали годишниот извештај за работењето е конзистентен со годишната сметка и финансиски извештаи на и за годината која што завршува на 31 декември 2021. Нашата работа во однос на годишниот извештај за работењето е извршена во согласност со МСР 720 и е ограничена на известување дали историските финансиски информации прикажани во годишниот извештај за работењето се конзистентни со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи.

Годишниот извештај за работењето е конзистентен од сите материјални аспекти со годишната сметка и ревидираните финансиски извештаи на Друштвото за производство и продажба на кондиторски производи Европа ДООЕЛ Штип за годината која завршува на 31 декември 2021.

Прилеп, 29.04.2022 год.

Овластен ревизор



Гвозда Костадинова

Пелагониска Ревизорска Куќа

ДООЕЛ Прилеп

Управител



Петко Ристески

**Финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2021 година
во согласност со барањата на
сметководствените стандарди прифатени во Република Северна Македонија
за Европа ДООЕЛ Штип**

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка
- Извештај за промени во главнината
- Извештај за паричните текови

Овие финансиски извештаи се усвоени на ден 15.04.2022 година со Одлука бр. 0202-101 и потпишани од управителот Виолета Николова.

ИЗВЕШТАЈ ЗА ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА
на Европа ДООЕЛ Штип
за годината која завршува на 31 декември 2021 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2020</u> <u>во (000) МКД</u>
СРЕДСТВА			
Нетековни средства			
Нематеријални средства	24	1.204	1.388
Материјални средства	25	72.557	72.528
Вложувања во недвижности		-	-
Долгорочни финансиски средства	26	53.064	53.064
Вкупно нетековни средства		126.825	126.979
Тековни средства			
Залихи	27	62.541	56.602
Побарувања од поврзани друштва	28	3.065	18.639
Побарувања од купувачи	28	48.185	61.929
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	28	3.964	1.350
Побарувања од државата по основ на даноци	28	347	463
Побарувања од вработените	28	13	179
Останати краткорочни побарувања	28	-	74
Краткорочни финансиски средства	28	54.533	39.515
Парични средства и парични еквиваленти	29	212	1.225
Платени трошоци за идни периоди и пресметани приходи	28	210	891
Вкупно тековни средства		173.070	180.866
ВКУПНО СРЕДСТВА		299.895	307.845
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ			
Главнина и резерви	30		
Основна главнина		341	341
Премии на емитирани акции		-	-
Ревалоризациска резерва		812	60
Резерви			
Акумулирана добивка		110.511	110.390
Пренесена загуба (-)		-	-
Добивка за деловната година		2.502	873
Загуба за деловната година		-	-
Вкупно главнина и резерви		114.166	111.664
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци			
Долгорочни обврски	31	22.695	27.190
Одложени даночни обврски			
Тековни обврски	32		
Краткорочни обврски спрема поврзани друштва		11.151	15.584
Краткорочни обврски спрема добавувачи		33.852	24.551
Обврски за аванси, депозити и кауции		2.637	-
Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци		1.008	848
Обврски спрема вработените		2.123	1.728
Тековни даночни обврски		-	-
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва		39.907	1.404
Обврски по заеми и кредити		72.328	121.701
Обврски по основ на учество во резултатот		-	-
Останати финансиски обврски		-	-
Останати краткорочни обврски		-	-
Одложени плаќања на трошоци и приходи на идни периоди		27	3.176
Вкупно тековни обврски		163.034	168.991
Вкупно обврски		185.729	196.181
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ		299.895	307.845




Европа ДООЕЛ Штип
 Управител
 ДООЕЛ
 2
 Виктор Рикоска

ИЗВЕШТАЈ ЗА СЕОПФАТНА ДОБИВКА
на Европа ДООЕЛ Штип
за годината која завршува на 31 декември 2021 година

	<u>Белешки</u>	<u>31 декември 2021</u> <u>во (000) МКД</u>	<u>31 декември 2020</u> <u>во (000) МКД</u>
Приходи од работењето			
Приходи од продажба	5	207.038	178.400
Останати приходи	6	4.111	4.525
Вкупно приходи од работењето		212.078	182.925
Промена на вредноста на залихите на готовите производи и на недовршеното производство	7	(44)	2.715
Калитализирано сопствено производство и услуги	8	930	-
Расходи од работењето			
Трошоци за сировини и други материјали	9	122.478	102.715
Набавна вредност на продадени стоки	10	9.828	11.651
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови,	11	164	105
Услуги со карактер на материјални трошоци	12	20.156	15.636
Останати трошоци од работењето	13	11.739	7.002
Трошоци за вработените	14	36.276	31.946
Амортизација на материјални и нематеријални средства	15	2.798	3.003
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства	16	959	4.402
Резервирања за трошоци и ризици		-	-
Останати расходи од работењето	17	1.799	3.759
Вкупно расходи од работењето		206.197	180.219
Финансиски приходи	18	443	455
Финансиски расходи	19	3.367	4.388
Удел во добивката/загуба на придружените друштва		-	-
Добивка/Загуба од редовното работење	20	2.913	1.487
Нето добивка/загуба од прекинати работења		-	-
Добивка/Загуба пред оданочување	20	2.913	1.487
Данок на добивка	21	411	614
Одложени даночни приходи/расходи		-	-
Нето добивка/загуба за деловната година	22	2.502	873
Останата сеопфатна добивка		-	-
Останата сеопфатна загуба		-	-
Вкупна сеопфатна добивка/загуба за годината	23	2.502	873
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво		2.502	873
Сеопфатна добивка/загуба којашто им припаѓа на неконтролираното учество		-	-



 Европа ДООЕЛ Штип
 Е Управител
 ДООЕЛ
 2
 Виолета Николова

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПРОМЕНИ ВО ГЛАВНИНАТА
на Европа ДООЕЛ Штип
за годината која завршува на 31 декември 2021 година

ОПИС	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2021 година (во 000 МКД)
Основна главнина	341	-	-	341
Ревалоризациска резерва	60	753	-	812
Резерви	-	-	-	-
Акумулирана добивка	110.390	121	-	110.511
Пренесена загуба (-)	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	873	1.629	-	2.502
Загуба за финансиската година	-	-	-	-
Вкупно главнина и резерви	111.664	2.502	-	114.166

ОПИС	Состојба на 31 декември 2019 година (во 000 МКД)	Зголемување (во 000 МКД)	Намалување (во 000 МКД)	Состојба на 31 декември 2020 година (во 000 МКД)
Основна главнина	394	-	(54)	341
Ревалоризациска резерва	6	54	-	60
Резерви	-	-	-	-
Акумулирана добивка	102.622	7.768	-	110.390
Пренесена загуба (-)	-	-	-	-
Дивиденди	-	-	-	-
Добивка за финансиската година	7.894	-	(7.021)	873
Загуба за финансиската година	-	-	-	-
Вкупно главнина и резерви	110.916	7.822	(7.074)	111.664


Европа ДООЕЛ Штип
 Управител
Европа
 ДООЕЛ
 Виолета Николова
 Штип

ИЗВЕШТАЈ ЗА ПАРИЧНИТЕ ТЕКОВИ
на Европа ДООЕЛ Штип
за годината која завршува на 31 декември 2021 година

	31 декември 2021 во (000) МКД	31 декември 2020 во (000) МКД
I. Готовински тек од оперативни активности		
Нето добивка/загуба по оданочување	2.502	873
Амортизација на основни средства	2.798	3.003
Зголемување/намалување на тековните средства		
Залихи	(5.939)	(6.993)
Побарувања од поврзани друштва	15.574	5.042
Побарувања од купувачи	13.744	35.722
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	(2.614)	2.764
Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси	116	68
Побарувања од вработените	165	(18)
Останати краткорочни побарувања	74	(74)
Платени трошоци за идните периоди и пресметани приходи	680	1.144
Вкупно зголемување/намалување на тековните средства	21.801	37.656
Зголемување/намалување на тековни обврски		
Обврски спрема поврзани друштва	(4.433)	6.113
Обврски спрема добавувачи	9.300	(35.907)
Обврски за аванси, депозити и кауции	2.637	(29.723)
Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести	160	62
Обврски кон вработените	395	67
Тековни даночни обврски	-	-
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	38.504	1.404
Обврски по заеми и кредити	(49.373)	60.819
Обврски по основ на учество во резултатот	-	-
Останати финансиски обврски	-	-
Останати краткорочни обврски	-	-
Одложено плаќање на трошоци и приходи на идните периоди	(3.148)	3.176
Вкупно зголемување/намалување на тековни обврски	(5.957)	6.010
Вкупно нето готовина од оперативни активности	21.144	47.543
II. Готовински тек од инвестициски активности		
Материјални и нематеријални средства	(2.645)	(6.751)
Вложувања во недвижности	-	-
Долгорочни финансиски средства	-	(1)
Краткорочни финансиски средства	(15.017)	(16.320)
Вкупно нето готовина од инвестициски активности	(17.662)	(23.072)
III. Готовински тек од финансиски активности		
Главнина и резерви	(0)	(126)
Долгорочни резервирања за ризици и трошоци	-	-
Долгорочни обврски	(4.495)	(24.668)
Одложени даночни обврски	-	-
Вкупно нето готовина од финансиски активности	(4.495)	(24.794)
Вкупно нето пораст/намалување на готовината	(1.013)	(323)
Готовина на почетокот од годината	1.225	1.548
Готовина на крајот од годината	212	1.225


Европа ДООЕЛ Штип
Управител
Виолета Николова

БЕЛЕШКИ
КОН ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ НА
ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП
ЗА ГОДИНАТА КОЈА ЗАВРШУВА НА 31 ДЕКЕМВРИ 2021

БЕЛЕШКА 1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

Друштвото за производство и продажба на кондиторски производи Европа ДООЕЛ е со седиште на ул. д-р Слободан Јовановски бр. 3 Штип и е основано од Макпромет АД Штип на 28.04.1998 година. Со состојба на 31 декември 2021 Друштвото е во целосна сопственост на Макпромет АД Штип. Друштвото ги има усогласено своите акти согласно Законот за трговски друштва и неговата регистрација е евидентирана во Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Основна дејност на Друштвото е производство на какао, чоколади и кондиторски производи со шифра на дејноста 10.82.

Друштвото е управувано од управителот Виолета Николова со неограничени овластувања во внатрешниот и надворешниот промет. Бројот на вработени во 2021 година изнесува 81 (2020: 81 вработени).

Основната главнина на друштвото изнесува 5.624 евра паричен влог.

Друштвото квалитетите на своето работење ги потврдува со имплементација на ИСО 9001:2000 и HACCP/CODEX ALIMENTARIUS.

БЕЛЕШКА 2. ОСНОВ ЗА СОСТАВУВАЊЕ И ПРЕЗЕНТИРАЊЕ НА ФИНАНСИСКИТЕ ИЗВЕШТАИ

2.1. Основ за подготовка на финансиските извештаи

Друштвото го води сметководството и ги подготвува финансиските извештаи во согласност со прифатените сметководствени стандарди во Република Северна Македонија кои се објавени во Правилникот за водење на сметководството („Службен весник на РМ“ број 159/09/, 164/10 и 107/2011).

Во составувањето на овие финансиски извештаи Друштвото ги примени сметководствените политики обелоденети подолу а кои се во согласност со сметководствената и даночната регулатива која важи во Република Северна Македонија.

Финансиските извештаи се подготвени според методот на набавна вредност како основ за мерење, освен кај недвижностите, постојките и опремата и нивната амортизација кај кои се вршени корекции во минатите години врз основа на принципот на ревалоризација со примена на унифицирани коефициенти на порастот на цените на производителите на индустриски производи кои ги објавува Државниот завод за статистика на РСМ и за вложувањата расположливи за продажба кои се признаваат според нивната набавна, објективна (пазарна) вредност доколку за нив постои активен пазар.

Денарот претставува функционална и известувачка валута во Република Северна Македонија. Износите содржани во финансиските извештаи на Друштвото, како и во останатите придружни белешки кон финансиските извештаи се прикажани во илјади македонски денари (000 МКД), освен ако не е поинаку наведено.

Приложените финансиски извештаи претставуваат поединечни финансиски извештаи на Друштвото.

Веродостојноста е поткрепена со фактот дека Друштвото ќе продолжи да работи и во иднина.

2.2. Користени проценки

При подготвување на финансиските извештаи Друштвото применува сметководствени проценки за ставките кои не можат прецизно да се измерат. Проценувањето вклучува расудувања засновани на информации кои се последно расположливи. Во текот на работењето одредени проценки можат да се ревидираат како резултат на промени на околностите врз основ на кој биле засновани, промени во окружувањето или добиените нови информации и сознанија.

Проценки се употребуваат при проценување на корисниот век на употреба на недвижностите, постројките и опремата, обезвреднување на недвижностите, постројките и опремата, исправка на вредноста на побарувањата односно утврдување на нивната објективна вредност, вредносно усогласување (исправки) на залихите за да се сведат по нивната нето реализациона вредност и слично.

Ефектите од промена во сметководствените проценки се вклучуваат во утврдувањето на нето добивката или загубата во периодот на промената и/или во идните периоди доколку промената влијае и на двете.

2.3. Претпоставка за неограничен континуитет во работењето

Финансиските извештаи се изготвени врз основа на претпоставката за континуитет во работењето, односно дека Друштвото ќе продолжи да работи во догледна иднина. Друштвото нема намера ниту потреба да го ликвидира или материјално да го ограничи опсегот на своето работење. Раководството смета дека не постои материјална несигурност што предизвикува сомнеж кој би го довел во прашање континуитетот во работењето на Друштвото.

2.4. Странски валути

Искажувањето на трансакциите изразени во странски валути се врши според девизниот курс на денот на трансакцијата. Средствата и обврските изразени во странска валута се искажуваат во денари по средниот курс на НБРСМ на последниот ден од пресметковниот период. Сите добивки и загуби кои произлегуваат од курсните разлики опфатени се во Извештајот за добивка или загуба како приходи или расходи од финансирањето за пресметковниот период.

Во тековната 2021 година Друштвото има трансакции изразени во странска валута.

2.5. Девизни курсеви

Официјалните девизни курсеви кои беа применети за искажување на ставките од Извештајот за финансиската состојба се следниве:

Валута	31 декември 2021	31 декември 2020
1 EUR	61,6270	61,6940 ден.
1 USD	54,3736	50,2353 ден.

2.6. Односи со поврзани страни и нивни трансакции

Са целите на финансиските извештаи поврзани субјекти се оние субјекти кај кои што едното правно лице има можност за контрола врз другото правно лице или има право да управува со финансиските и деловните операции на другото друштво согласно МСС 24 - Обелоденување на поврзани субјекти. Односите помеѓу Друштвото и неговите поврзани субјекти се утврдени на договорна основа и се спроведуваат според пазарни услови. Салдата на побарувањата и обврските на денот на извештајот за финансиската состојба како и трансакциите со поврзаните субјекти настанати во извештајните периоди одделно се прикажани во белешките кон финансиските извештаи.

Трансакциите помеѓу поврзани страни (Макпромет АД Штип, Илинден 2002 ДООЕЛ Штип) и отворените салда се обелоденуваат во финансиските извештаи на групата. Трансакциите помеѓу поврзаните страни во рамките на групата и отворените салда се елиминираат при подготвувањето на консолидираните финансиски извештаи на групата по методот на потполна консолидација.

Трансакциите помеѓу поврзаните страни главно се однесуваат на давање и примање стоки и услуги (наемнина) и нивното вреднување. Утврдувањето на трансферните цени се врши на принципот трошоци плус, односно по цена на чинење плус просечна маржа во дејноста на групацијата.

2.7. Споредбени показатели

Финансиските извештаи се составени во согласност со принципот на историска набавна вредност. Финансиските извештаи се подготвени со состојба на и за годините кои завршуваат на 31 Декември тековна и претходна година. Финансиските извештаи се ревидираат секоја тековна година така што е овозможено споредливост со финансиските извештаи од претходната година.

БЕЛЕШКА 3. ОСНОВНИ СМЕТКОВОДСТВЕНИ ПОЛИТИКИ И ПОРЦЕНКИ

3.1. Нематеријални средства

Нематеријални средства се оние средства кои немаат физичка содржина но кои можат да се идентификуваат. Тие се:

- Дизајнирање и имплементација на нови процеси;
- Патенти и лиценци;
- Интелектуална сопственост;
- Развивање на пазарот и трговски марки;
- Компјутерски софтвер кој не е составен дел на хардверот;
- Авторски права;
- Франшизи.

Нематеријалните средства треба да се идентификуваат со цел јасно да се разграничат од гудвилот и тие почетно се мерат според нивната набавна вредност, а се признаваат само доколку:

- е веројатно дека идни економски користи ќе му се припишат на нематеријалното средство;
- набавната вредност на нематеријалното средство може веродостојно да се измери;

Корисниот век на нематеријалното средство се определува како ограничен и неограничен. Корисниот век на нематеријалното средство кој произлегува од договори и други законски права не треба да го надмине периодот на договорот и другите законски права.

Амортизацијата на нематеријалните средства со ограничен век на користење се пресметува врз основа на набавната вредност на нематеријалните средства и тоа по праволиниска метода на еднакви годишни износи во текот на предвидениот рок на употреба но најмногу до 5 години. Амортизација на нематеријалните средства со неограничен век на користење не се пресметува.

Периодот на амортизација и методот на амортизација на нематеријалните средства со ограничен век на користење треба да се проверува и коригира најмалку еднаш годишно.

3.2. Материјални средства

3.2.1. Општа објава

Материјалните средства се евидентираат по набавна вредност. Набавната вредност ја чини фактурираната вредност на набавените основни средства зголемена за сите трошоци настанати до нивно ставање во употреба.

Трошоците за тековно и инвестиционо одржување се евидентираат на товар на расходите во моментот на нивното настанување. Издатоците кои се однесуваат на реконструкција и подобрување, кои го менуваат капацитетот или намената на материјалните средства, се додаваат на набавната вредност на тие средства.

Позитивната, односно негативната разлика настаната при продажба на материјалните средства се книги како капитална добивка или загуба и се искажува во рамките на останатите приходи, односно расходи.

3.2.2. Амортизација

Амортизација на земјиштето и инвестициите во тек не се пресметува.

Амортизација на материјалните средства се пресметува заради отпис на нивната набавна вредност. Друштвото пресметува амортизација со примена на пропорционална метода. Применетите годишни стапки на амортизација кои доследно се применуваат како и во претходните така и во тековната година се усогласени со сметководствените политики на Друштвото и изнесуваат:

	31 декември 2021	31 декември 2020
Градежни објекти	2,5%	2,5%
Постројки и опрема	5%	5%
Транспортни средства	12,5%	12,5%
Канцелариски мебел	20%	20%
Компјутери	25%	25%

Во пресметката на амортизацијата се почитува принципот на конзистентност на стапките на амортизација и принципот на истоветност на исправката на вредноста на основните средства со трошокот за амортизација.

3.3. Вложувања во подружници

Вложувањата во подружници се евидентираат во финансиските извештаи на Друштвото според нивната набавна вредност. За вложувања во подружници се сметаат оние вложувања каде Друштвото поседува контрола над гласачката сила (над 50%) во другите друштва.

3.4. Вложувања расположливи за продажба

Вложувањата расположливи за продажба се оние вложувања во долгорочни хартии од вредност кои се чуваат неограничен период но кои можат да бидат продадени во секој момент и се класифицираат како нетековни средства.

Почетно, вложувањата расположливи за продажба се искажани по набавна вредност, односно според износот на паричните средства и паричните еквиваленти платени за нивна набавка.

Последователно, вложувањата расположливи за продажба се мерат по објективна вредност определена според последната понудена пазарна цена на истите на датумот на извештајот за финансиската состојба за оние за кои има активен пазар, додека за оние вложувања за кои не постои активен пазар истите се мерат според нивната набавна вредност намалена за евентуално нивно оштетување (стечај или ликвидација). Последователно сите вложувања кои се чуваат до доспевање се признаваат според амортизирана набавна вредност користејќи ја методата на ефективна каматна стапка.

Добивките и загубите од промената на објективната вредност на вложувањата расположливи за продажба се признаваат непосредно во главнината, се додека вложувањето не се продаде, наплати или на друг начин отуѓи или додека не се утврди дека е оштетено, кога акумулираната добивка, односно загуба која била претходно признаена во главнината, ќе се вклучи во нето добивката или загубата за периодот.

3.5. Обезвреднување на нефинансиски средства

Средства кои имаат неограничен век на користење и не се амортизираат, се предмет на годишна анализа заради можноста од нивно обезвреднување.

Средствата кои се амортизираат се предмет на анализа заради можноста од нивно обезвреднување секогаш кога настаните или измените во деловните услови укажуваат на тоа дека нивната сметководствена вредност е повисока од проценетата надоместувачка вредност што укажува дека истите се обезвреднети. Загубата од обезвреднување се евидентира за износот за кои сегашната вредност на средството ја надминува вредноста на неговото повторно надоместување. Надоместувачката вредност претставува повисока вредност од нето продажната вредност на средството, намалена за трошоците на продажба.

3.6. Залихи и отпис на ситен инвентар

Залихите се вреднуваат според пониската од набавната односно од нето реализационата вредност. Набавната вредност ги вклучува сите трошоци за доведување на залихите до нивната сегашна состојба и локација и која ги вклучува и сите трошоци за набавка, трошоци за конверзија и други трошоци.

Нето реализационата вредност ја вклучува продажната цена, намалена за трошоците за приготвување на продажбата.

Намалување на вредноста на залихите се спроведува за време на редовниот годишен попис а врз основа на проценка за нивно оштетување, дотраеност и сл. Намалувањето на вредноста на залихите се врши на товар на расходите на периодот, вклучувајќи го и секое нивелирање по пат на отпис до нето реализационата вредност ако истата е пониска од набавната.

3.7. Побарувања од купувачи и останати побарувања

Побарувањата по основ на продажба ги вклучуваат сите износи кои што се должат од страна на трети страни за извршените продажби. Сите побарувања по други основи се вклучуваат во останати побарувања.

Исправка за сомнителните и спорни побарувања се прави за оние побарувања за кои што постојат специфични ризици и кои се сметаат за ненаплатливи. Индикатори за не наплатливост на побарувањата се доцнење при исплата на побарувањата, insolventност на купувачите, можност за ликвидација или стечај и сл. Сомнителните побарувања се отпишуваат кога истите ќе се идентификуваат за такви.

3.8. Парични средства и парични еквиваленти

Паричните средства и паричните еквиваленти се водат во извештајот за финансиската состојба според номинална вредност. За целите на финансиските извештаи, паричните средства се состојат од денарска готовина во благајна и од денарски и девизни средства на сметки во банки.

3.9. Платени трошоци за идни периоди (ABP)

Однапред платените трошоци за идните периоди се искажуваат како активни временски разграничувања и се преставуваат во трошоци на периодот за кој се однесуваат. Причините за разграничувањето како и износите кои се однесуваат на идните периоди мора да бидат искажани на соодветна сметководствена исправа.

Приходите кои се пресметани во корист на тековниот период а немаат елементи за да се искажат како побарувања, се искажуваат како активни временски разграничувања. Кога ќе се стекнат услови за испоставување на документи врз основа на кој се стекнати побарувањата, временските разграничувања се пренесуваат на сметките на побарувањата. Основата за приходување и искажување на таквите износи на временските разграничувања мора да биде утврдена со соодветна сметководствена исправа.

3.10. Долгорочни обврски

Долгорочните обврски се прикажуваат по нивната номинална вредност зголемена за каматите согласно склучените договори.

Долгорочните резервирање се искажуваат како долгорочни обврски за гаранции и отпремнини. Обврските искажани во девизи се пресметуваат по средниот курс на НБРСМ на денот на изготвување на извештајот за финансиската состојба.

3.11. Обврски кон добавувачи и останати обврски

Обврските кон добавувачите и останатите обврски се искажуваат во висина на номиналните износи што произлегуваат од деловните трансакции. Овие обврски се класифицираат како краткорочни доколку на датумот на изготвување на Извештајот за финансиската состојба рокот на доспевање им е до 12 месеци.

Обврските кон доверителите се отпишуваат по истекот на рокот на застареност или со вон процесно порамнување.

3.12. Обврски по кредити

Сите обврски спрема трети лица за кои се плаќа камата се презентирани како финансиски обврски. Обврските со доспевање во рок подолг од една година се класифицираат како нетековни обврски, додека оние со рок на доспевање до една година како тековни обврски заедно со тековниот дел на долгорочните кредити (камати).

Долгорочните обврски по долгорочни заеми и кредити се искажуваат според нивната номинална вредност. Износите на договорената камата се искажуваат во корист на останатите обврски, а на товар на расходите од финансирање. Долгорочните обврски по заеми и кредити од странство се искажуваат според курсот на денот на извештајот за финансиската состојба, а курсните разлики се евидентираат во рамките на приходите, односно расходите од финансирање.

3.13. Одложени плаќања на трошоци и приходи за идните периоди (ПВР)

Одложените плаќања на трошоците и приходите за идните периоди се искажуваат како пасивни временски разграничувања а се однесуваат на пресметани трошоци кои го товарат тековниот пресметковен период кои не се фактурирани, како и на однапред наплатените или пресметаните приходи во тековниот период кои се однесуваат на наредниот пресметковен период.

3.14. Резервирања

Резервации се признаваат кога Друштвото има сегашна обврска (правна или изведена) како резултат на минат настан од кој се очекува одлив на парични или други средства и кога износот на надоместокот со голема веројатност може да се предвиди. Резервирањата се евидентираат според нивната сегашна вредност на очекуваните трошоци потребни за надоместување на обврската. Расходот за било која резервација се признава во извештајот за сеопфатна добивка намален за износот на надоместувањето. Ако ефектот од временската димензија на парите е значаен резервациите се дисконтираат на нивната сегашна вредност со примена на стапки пред оданочување кои ги одразуваат тековните пазарни проценки.

3.15. Неизвесности

Неизвесна обврска е можна обврска која произлегува од минат настан чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесните обврски не се признаваат во финансиските извештаи туку само се обелоденуваат.

Неизвесно средство е можно средство кое произлегува од минат настан и чие што постоење ќе биде потврдено само со случување или не случување на еден или повеќе несигурни идни настани кои не се во целост под контрола на Друштвото. Неизвесно средство се признава само кога остварувањето на приходот е речиси сигурен.

3.16. Придонеси за пензиско и инвалидско осигурување и обврски по основ на престанок на работниот однос

Друштвото врши уплата на придонесите за пензиско и инвалидско осигурување на вработените во согласност со домашната законска регулатива. Придонесите, засновани на платите на вработените се уплатуваат во соодветните пензиски фондови. Друштвото нема никакви дополнителни обврски поврзани со плаќање на овие придонеси.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат во пензија минимална отпремнина која одговара на две месечни просечни плати исплатени во државата во моментот на нивното пензионирање. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

Друштвото е обврзано да им исплати на вработените кои заминуваат од работа по основ на технолошки вишок, износ кој зависи од работниот стаж на вработениот, но најмногу до седум месечни просечни плати исплатени во Република Северна Македонија. Друштвото нема направено резервирања за ова право на вработените бидејќи смета дека сумата е незначителна за финансиските извештаи.

3.17. Капитал

3.17.1. Основна главнина

Основната главнина се признава во висина на номиналната вредност на издадените и уплатени удели.

3.17.2. Законски резерви

Законските резерви се формираат од остварената добивка врз основа на законските одредби, а можат да се употребат за покривање на загубата. Согласно законските одредби, Друштвото е должно да издвои од добивката во тековната година минимум 5% за законски резерви, се додека резервите не достигнат 1/10 од основната главнина на Друштвото. Доколку износот на оваа резерва не надминува 1/10 од вредноста на основната главнина, истата може да се употреби само за покривање на загубите. Доколку резервата надминува 1/10 од вредноста на основната главнина на Друштвото истата може да се употреби за исплата на дивиденди со претходно донесена Одлука.

3.17.3. Ревалоризациони резерви

Ревалоризационата резерва се формира врз основа на извршената годишна ревалоризација. Во согласност со законските прописи салдото на ревалоризационата резерва се евидентира во рамките на капиталот и истото не претставува предмет на распределба.

3.18. Наеми

Наемите со кои се пренесуваат на Друштвото сите ризици и користи кои произлегуваат од сопственост на изнајменото средство се признаваат како финансиски наеми, при што средството се евидентира според неговата објективна вредност или доколку е таа пониска од набавната, по сегашната вредност на минималните плаќања за наемот. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои преставуваат финансиски наеми, при што истото не се јавува како наемател или наемодавател на такви средства.

Наемите кај кои значаен дел од ризиците и користите кои произлегуваат од сопственоста се задржани од страна на наемодавателот, се класифицирани како оперативни наеми. Во евиденцијата на наемателите плаќањата за наем при оперативен наем се искажуваат во извештајот за сеопфатна добивка на рамномерна основа за времетраењето на наемот. Наемодавателите ги презентираат средствата кои се предмет на оперативен наем во извештајот за финансиската состојба како средства за издавање или вложувања во недвижности. Во текот на разгледуваниот период Друштвото нема трансакции кои преставуваат оперативен наем, при што истото не се јавува како наемател или наемодавател на такви средства.

3.19. Приходи од продажба и останати приходи

Приходите од продажба се признаваат кога ризиците и користите се пренесени на купувачот или кога услугите се извршени. Приходите од продажба се евидентираат намалени за даноците и попустите при продажбата.

Приходите од продажба на производи се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- на купувачот му се пренесени сите значајните ризици и користи кои произлегуваат од сопственоста на стоките. Друштвото не задржува вистинска контрола врз продадените стоки;
- приходите може веродостојно да се измерат;
- веројатно е дека економските користи ќе дојдат како прилив во Друштвото;
- трошоците во врска со трансакцијата може веродостојно да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите од услуги се признаваат кога ќе се исполнат во целост следните услови:

- приходот може веродостојно да се измери;
- веројатно е дека Друштвото ќе има прилив на економски користи;
- степенот на довршеност може веродостојно да се измери;
- трошоците на трансакцијата и за довршување на трансакцијата можат да се измерат; и
- соодветен доказ за трансакцијата постои.

Приходите кои произлегуваат од употреба на средства на Друштвото од страна на други друштва со кои се заработуваат камати, тантиеми и дивиденди, треба да се признаат како приходи тогаш кога не постои значајна несигурност за нивното мерење и наплата.

3.20. Признавање на расходите

Расходите се признаваат врз основа на принципот на „спротивставување“ кој што вклучува истовремено признавање на приходите и расходите кои произлегуваат од една иста трансакција.

Каде што не постои можност или има потешкотија во спротивставувањето на приходите и расходите, се применува пристапот на целосно расходување на сите настанати трошоци.

3.21. Приходи од финансирање

Приходите од финансирање кои се пресметани до датумот на Извештајот за сеопфатна добивка се искажуваат како приходи во годината на која се однесуваат независно дали се наплатени или не. Тие се состојат од приходи од дивиденди, капитални добивки од продажби на хартии од вредност, приходи од камати и од курсни разлики.

- **Камати:** се признаваат на пресметковна основа за периодот на кои се однесуваат, имајќи го во предвид фактичкиот пренос на средствата.
- **Дивиденди:** за дивиденди кои не произлегуваат од вложувања евидентирани според методот на главнина, се признаваат кога ќе се утврдат правата на сопствениците за примање на истите.
- **Курсни разлики:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

- **Капитални добивки:** се признаваат за периодот на кој се однесуваат.

3.22. Расходи од финансирање

Расходите од финансирање кои се пресметани до датум на Извештајот за сеопфатна добивка се прикажуваат како расходи во годината на која се однесуваат, независно дали се платени. Тие се состојат од расходи за камати, провизии и курсни разлики.

3.23. Данок на добивка

Во согласност со важечката законската регулатива во Република Северна Македонија, данок на добивка се плаќа на остварената добивка во тековната година како и на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Друштвото изготвува Даночен биланс, пресметува и плаќа данок на добивка по стапка од 10% на остварената добивка, на непризнатите расходи и на помалку искажаните приходи.

Данокот на добивка се состои од тековен и одложен данок. Тековниот данок на добивка се пресметува согласно законските прописи во РСМ. Одложениот данок на добивка е пресметан за временските разлики помеѓу даночната основица и сегашната вредност на средствата и обврските. Одложениот данок не се пресметува при почетно вреднувања на средствата и обврските доколку во моментот на трансакцијата нема влијание врз даночната добивка или загуба. Одложениот данок се пресметува со примена на тековната даночна стапка. Одложените даночни обврски се признаваат за сите оданочливи временски разлики. Одложеното даночно средство е пресметано врз основа на веројатноста на постоење на идни оданочливи добивки кои ќе овозможат искористување на одложеното даночно средство.

3.24. Принципи на консолидација

Друштвото Европа ДООЕЛ Штип е поврзан субјект со матичното друштво Макпромет АД Штип и Илинден 2002 Штип. Се применува методот на потполна консолидација.

3.25. Грешки од претходен период

Материјално значајна грешка која е откриена во тековниот период а се однесува на претходен период и која, при тоа, има значително влијание на консолидираните финансиски извештаи на еден или на повеќе претходни периоди со што претходните консолидирани финансиски извештаи не можат да се сметаат за веродостојни, се смета за грешка од претходен период, согласно на МСС 8 - Сметководствени политики, промена на сметководствените проценки и грешки (односно Одделот 10 на МСФИ за МСЕ).

Грешката од претходниот период се поправа, така што за износот на таа грешка се врши корекција на почетната состојба на пренесениот резултат, односно соодветната позиција во консолидираниот извештај за финансиската состојба, доколку грешката е од таква природа да не влијае на резултатот.

Материјално безначајните грешки се признаваат како приход или расход на тековниот период. Материјалноста на грешките се проценува од случај до случај во моментот кога ќе се открие грешката.

3.26. Последователни настани (Настани по датумот на финансиските извештаи)

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот помеѓу издавањето на консолидираниот извештај за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат консолидираниите финансиски извештаи и се во директна врска со состојбата на позициите кои постојат на датумот на издавање на консолидираниот извештај на финансиската состојба, се врши корекција на претходно признатите износи во консолидираниот финансиски извештај.

За ефектите од деловните случувања кои настануваат во периодот меѓу издавањето на консолидираниот извештај за финансиската состојба и датумот кога се одобруваат консолидираниите финансиски извештаи, а се однесуваат на околности кои не постоеле на датумот на консолидираниот извештај за финансиската состојба, во белешките кон консолидираниите финансиски извештаи се врши обелоденување на природата на случувањето и процена на неговиот финансиски ефект

3.27. Промена на сметководствени политики

Сметководствените политики кои се утврдени со овој правилник се применуваат од период до период на конзистентна основа.

Сметководствената политика се менува доколку тоа е условено со измена или донесување на нов МСС/МСФИ.

По исклучок од ставот 1 и 2 на оваа точка, промена на сметководствените политики може да се направи доброволно, ако се процени дека новата сметководствена политика води кон подобра презентација на случувањата и позициите во консолидираните финансиски извештаи. За промените во сметководствените политики одлучува Менаџментот на Друштвото.

Новата сметководствена политика се применува ретроактивно, кога тоа се бара од МСС/МСФИ, како од секогаш да била во примена, освен кога износот за корекција не може прецизно да се утврди, во кој случај новата сметководствена политика се применува на перспективна основа.

Ефектот кој настанува од ретроактивна примена на новите сметководствени политики се признава како корекција на пренесениот резултат во согласност со МСС 8 (односно *Одделот 10 на МСФИ за МСЕ*).

3.28. Завршни одредби

За оние средства, обврски, приходи и расходи за кои во овој акт не се утврдени сметководствени политики ќе се применува основниот третман за нивно мерење утврден во соодветните МСФИ.

БЕЛЕШКА 4. УПРАВУВАЊЕ СО РИЗИЦИ

4.1. Финансиски ризици и управување со истите

Друштвото влегува во различни трансакции кои произлегуваат од неговото секојдневно работење а кои се однесуваат на купувачите, добавувачите и кредиторите. Главните ризици на кои Друштвото е изложено и политики за управување со нив се следните:

4.1.1. Ризик од промена на девизниот курс

Друштвото влегува во трансакции во странска валута, кои произлегуваат од набавки и продажби на странски пазари при што истото е изложено на секојдневни промени на курсевите на странските валути. Друштвото нема посебна политика за управување со овој ризик со оглед дека во Република Северна Македонија и не постојат посебни финансиски инструменти за избегнување на овој вид на ризик. Според ова, Друштвото е изложено на можни флукутации на странските валути кои сепак се ограничени поради фактот што најголем број од трансакции се во Евра, чии валутен курс се смета за релативно стабилен.

4.1.2. Ризик од промена на цени

Друштвото е изложено на ризик од промена на цени на вложувањата расположливи за продажба и истиот е надвор од контрола на Друштвото.

4.1.3. Кредитен ризик

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога неговите купувачи нема да бидат во состојба да ги исполнат своите стасани обврски за плаќање. Друштвото има голем број на купувачи така што овој ризик е минимален но сепак постои бидејќи Друштвото нема изградено некоја посебна политика со која би можело да управува или со која би можело да го намали кредитниот ризик.

4.1.4. Каматен ризик

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки. Со оглед дека во текот на 2021 година, Друштвото не користи кредити и позајмици договорени по варијабилни каматни стапки може да се каже дека истото не е изложено на ваков вид на ризик.

4.1.5. Ризик од неликвидност

Ликвидносен ризик или ризик од неликвидност постои кога Друштвото нема да биде во состојба са своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврски спрема своите доверители. Ваквиот ризик се надминува со константно обезбедување на потреба готовина за сервисирање на своите обврски и Друштвото нема вакви проблеми во своето работење.

4.1.6. Даночен ризик

Согласно законските прописи во Република Северна Македонија, финансиските извештаи и сметководствената евиденција на Друштвото подлежат на контрола од страна на даночните власти по поднесување на даночните биланси за тековната година. Во тековната 2021 години во Друштвото не е вршена контрола од страна на даночните власти. Сепак, дополнителни даноци во случај на идна контрола од страна на даночните власти во овој момент не можат да се определат со разумна сигурност.

4.2. Финансиски инструменти

4.2.1. Ризик на финансирање

Друштвото врши финансирање на своето работење од сопствени средства (акумулирана добивка и амортизација) и со користење на краткорочни и долгорочни кредити и позајмици со цел да обезбеди соодветен поврат на вложувањата. Друштвото континуирано ја следи својата задолженост преку соодветна анализа која со состојба на 31 декември тековна и претходна година е следна:

Долгорочна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Долгорочни обврски	22.695	27.190
Парични средства и парични еквиваленти	212	1.225
Нето обврски	22.483	25.965
Вкупно капитал и резерви	114.166	111.664
% на долгорочна задолженост во однос на капиталот	19,69%	23,25%

Вкупна задолженост	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Вкупни обврски (краткорочни и долгорочни)	185.729	196.181
Вкупни средства	299.895	307.845
% на вкупна задолженост во однос на вкупните средства	61,93%	63,73%

4.2.2. Ризик од девизни валути

Друштвото влегува во трансакции во странска валута кои произлегуваат од продажби и набавки на странски пазари, при што истото е изложено на секојдневни промени на девизните курсеви на странски валути.

Состојбата со девизните износи на средствата и обврските деноминирани во илјади денари е како што следи:

	Во илјади (000) МКД					
	Средства		Обврски		Салдо	
	2021	2020	2021	2020	2021	2020
ЕУР	43.417	18.357	4.795	3.855	38.622	14.502
УСД	-	-	-	-	-	-
Други	-	-	-	-	-	-

Следната табела ја покажува сензитивната анализа на зголемување или намалување за 10% на македонскиот денар во однос на странските валути. Анализата е направена на девизните салда на средствата и обврските на датумот на извештајот за финансиската состојба. Позитивните износи се зголемувања на добивката а негативните намалувања на добивката за соодветниот период.

Европа ДООЕЛ Штип
Белешки кон финансиските извештаи

	Во илјади (000) МКД			
	Зголемување за 10%		Намалувања за 10%	
	2021	2020	2021	2020
ЕУР	3.862	1.450	(3.862)	(1.450)
УСД	-	-	-	-
Други	-	-	-	-
Нето ефект	3.862	1.450	(3.862)	(1.450)

4.2.3. Ризик од промена на каматите

Друштвото се изложува на ризик од промена на каматните стапки во случај кога користи кредити и позајмици или кога има пласирано средства кај други друштва или банки договорени по варијабилни каматни стапки. Сметководствената вредност на финансиските средства и обврски според изложеноста на каматниот ризик на крајот на годините е како што следува:

Финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Некаматносни		
Парични средства	212	1.225
Побарувања од поврзани субјекти	3.065	18.639
Побарувања од купувачи	48.185	61.929
Побарувања од вработени	13	179
Побарувања од дадени заеми	54.533	39.515
Побарувања од дадени аванси	3.964	1.350
Побарување од државата	347	463
Останати побарувања	-	73
Вкупно	110.319	123.373
Каматносни со променлива каматна стапка		
Парични средства на сметки	-	-
Дадени депозити во банки	-	-
Дадени заеми на поврзани друштва	-	-
Вкупно	-	-
Финансиски обврски		
Некаматносни		
Обврски кон добавувачи	33.852	24.551
Обврски спрема поврзани субјекти	11.151	15.584
Останати тековни обврски	5.768	3.980
Вкупно	50.771	44.115
Каматносни		
Обврски по кредити и заеми со променлива каматна стапка	-	-
Обврски по кредити и заеми со фиксна каматна стапка	95.023	148.891
Вкупно	95.023	148.891

Со состојба на 31 декември 2021 и 2020 година Друштвото нема средства и обврски со променлива каматна стапка кои би влијаеле на објективната вредност или идните парични текови на финансиските инструменти поради што анализата на сензитивност на каматните стапки не е прикажана во овие финансиски извештаи.

4.2.4. Ризик од неликвидност

Друштвото е изложено на ризик од неликвидност кога нема да биде во можност со своите парични средства редовно да ги плаќа стасаните обврските спрема своите доверители и кредитори. Ваквиот ризик Друштвото го надминува со континуирано обезбедување на потребни парични средства за сервисирање на своите пристигнати обврски.

Следната табела ја дава рочноста на финансиските средства и обврски на друштвото со состојба на 31 декември тековната година според нивната доспеаност.

Европа ДООЕЛ Штип
Белешки кон финансиските извештаи

	Недоспеани	Во илјади (000) денари					Вкупно
		До 30 дена	До 90 дена	До 180 дена	До 365 дена	Над 365 дена	
Парични средства	-	212	-	-	-	-	212
Побарувања од поврзани друштва	10	3.055	-	-	-	-	3.065
Побарувања од купувачи	20.503	14.044	10.673	19	43	2.903	48.185
Побарувања за дадени аванси на добавувачи	3.964	-	-	-	-	-	3.964
Побарувања од државата	347	-	-	-	-	-	347
Побарувања од вработени	13	-	-	-	-	-	13
Побарувања по дадени заеми на поврзани друштва	-	10.000	271	44.262	-	-	54.533
Вкупно средства	24.837	27.311	10.944	44.281	43	2.903	110.319
Обврски спрема добавувачи	11.533	15.974	4.243	1.231	871	-	33.852
Обврски спрема поврзани друштва	9.061	1.182	288	352	268	-	11.151
Обврски за аванси депозити и кауции	2.637	-	-	-	-	-	2.637
Обврски по заеми спрема поврзани друштва	-	1.371	551	37.985	-	-	39.907
Обврски по заеми спрема останати поврзани субјекти	-	2.190	27.900	-	-	-	30.090
Обврски по земи и кредити од банки	64.933	-	-	-	-	-	64.933
Останати обврски	3.132	-	-	-	-	-	3.132
Вкупно обврски	91.296	20.717	32.982	39.568	1.139	-	185.702

БЕЛЕШКА 5. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЖБА

Приходи од продажба	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Приходи од продажба на домашен пазар	33.131	41.878
Приходи од продажба на странски пазар	173.877	135.719
Приходи од продажба на материјали, резервни делови и отпадоци	23	53
Приходи од услуги	7	750
Вкупно	207.038	178.549

БЕЛЕШКА 6. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ

Останати приходи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Приходи од наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврските	11	23
Приходи од премии, субвенции, дотации и донации	3.176	386
Приходи од продажба на нематеријални и материјални средства	-	2.520
Останати приходи од работењето	924	1.597
Приходи од дополнителни работи	5	-
Приходи од надоместоци на штети	637	758
Приходи од поранешни години	277	608
Други деловни приходи	6	230
Вкупно	4.111	4.525

БЕЛЕШКА 7. ПРОМЕНА НА ВРЕДНОСТА НА ЗАЛИХИ НА ГОТОВИ ПРОИЗВОДИ И НА НЕДОВРШЕНО ПРОИЗВОДСТВО

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Промена на вредноста на залихи		
Залихи на готови производи и на недовршено производство на почетокот на годината	12.563	9.848
Залихи на готовите производи и на недовршено производство на крајот на годината	12.519	12.563
Промена на вредноста на залихи на готови производи и на недовршено производство	(44)	2.715

БЕЛЕШКА 8. КАПИТАЛИЗИРАНО СОПСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Капитализирано сопствено производство и услуги		
Приходи врз основа на употреба на сопствени добра и услуги	930	-
Вкупно	930	-

БЕЛЕШКА 9. ТРОШОЦИ ЗА СУРОВИНИ И МАТЕРИЈАЛИ

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Трошоци за сировини и материјали		
Трошоци за енергија	6.364	5.192
Трошоци за ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	60	-
Трошоци за сировини и материјали	116.054	97.523
Вкупно	122.478	102.715

БЕЛЕШКА 10. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ СТОКИ

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Набавна вредност на продадени стоки		
Набавна вредност на продадени добра (стоки)	9.828	11.651
Вкупно	9.828	11.651

БЕЛЕШКА 11. НАБАВНА ВРЕДНОСТ НА ПРОДАДЕНИ МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ, СИТЕН ИНВЕНТАР И АМБАЛАЖА

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и авто гуми		
Набавна вредност на продадени материјали, резервни делови и отпадоци	164	105
Вкупно	164	105

БЕЛЕШКА 12. УСЛУГИ СО КАРАКТЕР НА МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШОЦИ

Услуги со карактер на материјални трошоци	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Транспортни услуги	5.854	3.855
Услуги за одржување и заштита	1.901	2.304
Комунални услуги	356	605
Трошоци за реклама, пропаганда, промоција и саеми	10.211	6.092
Даноци кои не зависат од резултатот, членарини и други давачки	63	43
Поштенски услуги, телефонски услуги и интернет	259	238
Останати услуги	1.511	2.499
Вкупно	20.156	15.636

БЕЛЕШКА 13. ОСТАНАТИ ТРОШОЦИ НА РАБОТЕЊЕТО

Останати трошоци на работењето	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Трошоци за репрезентација	647	274
Трошоци за осигурување	1.301	1.320
Банкарски услуги и трошоци за платен промет	616	558
Трошоци за спонзорства и донации	392	-
Останати трошоци на работењето	8.784	4.850
Вкупно	11.739	7.002

БЕЛЕШКА 14. ТРОШОЦИ ЗА ВРАБОТЕНИ

Трошоци за вработени	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Плата и надоместоци на бруто плата	32.710	28.626
Надоместоци на трошоци на вработените и подароци	1.777	1.765
Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци	364	582
Регрес за годишен одмор	1.060	974
Останати трошоци за вработените	365	-
Вкупно	36.276	31.946

БЕЛЕШКА 15. АМОРТИЗАЦИЈА НА ОСНОВНИ СРЕДСТВА

Амортизација на основни средства	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Амортизација на нематеријални средства	183	383
Амортизација на материјални средства	2.615	2.619
Вкупно	2.798	3.003

БЕЛЕШКА 16. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА НЕТЕКОВНИ/ТЕКОВНИ СРЕДСТВА

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Вредносно усогласување на нетековни/тековни средства		
Вредносно усогласување (обезвреднување) на краткорочни побарувања	959	4.402
Вкупно	959	4.402

БЕЛЕШКА 17. ОСТАНАТИ РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Останати расходи од работењето		
Неотпишана вредност на отуѓени постојани средства	-	1.329
Казни, пенали, надоместоци за штети и друго	12	4
Расходи за дополнително одобрени работи	1.452	2.294
Расходи од минати години	335	132
Вкупно	1.799	3.759

БЕЛЕШКА 18. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Финансиски приходи		
Приходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	5	-
Приходи врз основа на позитивни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	438	455
Вкупно	443	455

БЕЛЕШКА 19. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Финансиски расходи		
Расходи врз основа на камати од работењето со неповрзани друштва	2.782	3.489
Расходи врз основа на негативни курсни разлики од работењето со неповрзани друштва	585	899
Вкупно	3.367	4.388

БЕЛЕШКА 20. ДОБИВКА/ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Добивка пред оданочување		
Добивка	2.913	1.487
Вкупно	2.913	1.487

БЕЛЕШКА 21. ДАНОК НА ДОБИВКА

Согласно важечките законски прописи Друштвото пресметува и плаќа данокот на добивка.

Пресметка на данок на добивка	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Финансиски резултат од БУ	2.913	1.487
Непризнати расходи за даночни цели	1.945	4.653
Даночна основа	4.858	6.140
Намалување на даночна основа	(753)	-
Даночна основа по намалување	4.105	6.140
Пресметан данок на добивка (10% x даночна основа)	411	614
Намалување на пресметаниот данок на добивка	-	-
Пресметан данок по намалување	411	614

БЕЛЕШКА 22. НЕТО ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА

Нето добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Нето добивка/загуба	2.502	873
Вкупно	2.502	873

БЕЛЕШКА 23. ВКУПНА СЕОПФАТНА ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

Вкупна сеопфатна добивка/загуба	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Вкупна сеопфатна добивка/загуба	2.502	873
Вкупно	2.502	873

БЕЛЕШКА 24. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на нематеријални средства	Издатоци за развој	Во илјади (000) МКД	
		Останати нематеријални средства	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2021)	1.670	1.102	2.772
- директни зголемувања	-	-	-
- прекинување	-	-	-
- останати зголемувања и намалувања	-	-	-
- расходи и отуѓување	-	-	-
- ревалоризација	-	-	-
Набавна вредност на НС на 31.12.2021	1.670	1.102	2.772
Исправка на НС на 01.01.2021	762	623	1.384
- амортизација	83	100	183
- останати зголемувања/намалувања	-	-	-
- расходи и отуѓување	-	-	-
- ревалоризација	-	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2021	845	723	1.568
Сегашна вредност на НС на 31.12.2021	824	380	1.204

Вид на нематеријални средства	Издатоци за развој	Во илјади (000) МКД	
		Останати нематеријални средства	Вкупно
Набавна вредност на НС (состојба на 01.01.2020)	5.420	2.335	7.755
- директни зголемувања	-	400	400
- прекнижување	-	-	-
- расходи и отуѓување	(3.750)	(1.633)	(5.383)
- ревалоризација	-	-	-
Состојба на НС на 31.12.2020	1.670	1.102	2.772
Исправка на НС на 01.01.2020	4.302	2.082	6.384
- амортизација	210	173	383
- расходи и отуѓување	(3.750)	(1.633)	(5.383)
- ревалоризација	-	-	-
Состојба на исправката на НС на 31.12.2021	762	622	1.384
Сегашна вредност на НС на 31.12.2021	908	480	1.388

БЕЛЕШКА 25. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА

Вид на основно средство	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Во илјади (000) МКД	
			Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на основните средства (состојба на 01.01.2021)	60.103	13.274	29.050	102.428
- директни зголемувања	933	492	1.158	2.582
- прекнижување	-	-	-	-
- останати зголемувања и намалувања	-	-	-	-
- расходи и отуѓување	-	-	-	-
- ревалоризација	-	-	-	-
Состојба на основните средства на 31.12.2021	61.036	13.766	30.208	105.010
Исправка на основните средства 01.01.2021	20.751	9.149	-	29.900
- амортизација	2.047	668	-	2.615
- останати зголемувања/намалувања	(62)	-	-	(62)
- расходи и отуѓување	-	-	-	-
- ревалоризација	-	-	-	-
Состојба на исправката на основните средства 31.12.2021	22.736	9.716	-	32.452
Сегашна вредност на 31.12.2021	38.300	4.049	30.208	72.557

Вид на основно средство	Постројки и опрема	Алат, погонски и канцелариски инвентар, мебел и транспортни средства	Во илјади (000) МКД	
			Материјални средства во подготовка	Вкупно
Набавна вредност на основните средства (состојба на 01.01.2020)	63.471	13.201	22.356	99.028

Европа ДООЕЛ Штип
Белешки кон финансиските извештаи

-директни зголемувања	914	73	7.896	8.883
-прекнижување				
-расходи и отуѓување	(4.282)	-	(1.202)	(5.484)
-ревалоризација	-	-	-	-
Состојба на основните средства на 31.12.2020	60.103	13.274	29.050	102.428
Исправка на основните средства 01.01.2020	21.626	8.606	-	30.232
-амортизација	2.076	543	-	2.619
-расходи и отуѓување	(2.952)	-	-	(2.952)
-ревалоризација	-	-	-	-
Состојба на исправката на основните средства 31.12.2020	20.750	9.149	-	29.899
Сегашна вредност на 31.12.2020	39.353	4.125	29.050	72.528

БЕЛЕШКА 26. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА

Долгорочни финансиски средства	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Финансиски средства кои се чуваат до доспевање	53.064	53.064
Вложувања во акции во Млекара АД Тетово	53.064	53.064
Вкупно	53.064	53.064

Европа ДООЕЛ Штип има акции во Млекара АД Тетово. Истото учествува со 40% во капиталот на Млекара АД Тетово и со тоа има значајно учество (влијание) врз работењето на друштвото.

БЕЛЕШКА 27. ЗАЛИХИ

Залихи	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Залиха на суровини и материјали	41.865	38.001
Залиха на резервни делови	256	627
Залиха на ситен инвентар, амбалажа и авто гуми	2.356	2.186
Готови производи	12.519	12.563
Трговски стоки	5.544	3.225
Вкупно	62.541	56.602

БЕЛЕШКА 28. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА

Краткорочни побарувања	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Побарување од поврзани субјекти	3.065	18.639
Макпромет АД Штип	3.065	18.635
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	-	4
Побарувања од купувачи	48.185	61.929
Побарувања од купувачи во земјата	7.507	43.701
Побарувања од купувачи во странство	40.678	18.229
Побарувања за дадени аванси	3.964	1.350
Побарувања за дадени аванси во земјата	1.240	1.350
Побарувања за дадени аванси во странство	2.725	-

Европа ДООЕЛ Штип
Белешки кон финансиските извештаи

Побарувања од државата	347	463
Побарувања за повеќе платен данок на добивка	347	445
Побарувања за повеќе платени даноци и придонеси	-	18
Побарување од вработени	13	179
Останати побарувања	-	74
Краткорочни финансиски средства	54.533	39.515
Побарување по дадени заеми	54.533	39.515
Макпромет М ДООЕЛ Штип	10.000	39.503
Млекара АД Тетово	44.533	12
АВР	210	891
Премии за осигурување	210	891
Вкупно	110.317	123.039

	Во илјади (000) МКД	
Старосната структура на побарувањата од поврзани субјекти	2021	
Недоспеани	10	
До 1 месец	3.055	
Од 1 до 3 месеци	-	
Од 3 до 6 месеци	-	
Од 6 до 9 месеци	-	
Над 12 месеци	-	
Вкупно	3.065	

	Во илјади (000) МКД	
Старосната структура на побарувањата од купувачи	2021	
Недоспеани	20.503	
До 1 месец	14.044	
Од 1 до 3 месеци	10.673	
Од 3 до 6 месеци	19	
Од 6 до 12 месеци	43	
Над 12 месеци	2.903	
Вкупно	48.185	

БЕЛЕШКА 29. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ

	Во илјади (000) МКД	
Парични средства и парични еквиваленти	2021	2020
Парични средства на трансакциски сметки во денари	182	1.097
Девизни сметки	14	128
Парични средства во благајна	16	0
Вкупно	212	1.225

Од Извештајот за паричните текови даден во финансиските извештаи на страна 7 може да се види дека Друштвото има:

	Во илјади (000) МКД	
Паричен тек	2021	2020
Паричен тек од оперативни активности	21.144	47.543
Паричен тек од инвестициски активности	(17.662)	(23.072)
Паричен тек од финансиски активности	(4.495)	(24.794)

Нето пораст/намалување на готовината:	(1.013)	(323)
---------------------------------------	---------	-------

БЕЛЕШКА 30. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ

Главнина и резерви	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Основна главнина запишан и уплатен капитал	341	341
Ревалоризациона резерва	812	60
Задржана (акумулирана) добивка од претходни години	110.511	110.390
Добивка од тековната година	2.502	873
Вкупно	114.166	111.664

Извештајот за промените во главнината и резервите е прикажан во финансиските извештаи на страна 6.

Во ставката ревалоризациони резерви се вклучени издвоени резерви за реинвестирана добивка од добивката од 2020 година во износ од 752 илјади денари.

БЕЛЕШКА 31. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ

Долгорочни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Комерцијална Банка АД Скопје	9.391	7.532
Прокредит Банка АД Скопје	25.725	35.028
Намалено за тековен долг од долгорочни кредити	(12.421)	(15.370)
Вкупно	22.695	27.190

1. Обврските спрема Комерцијална банка АД Скопје се однесуваат на три поединечни договори за долгорочни кредити, од кои два се од 2015 година со рок на враќање заклучно со 2022 година и каматна стапка од 3,33%. Еден долгорочен кредит е од 2021 година на износ од 16.000 илјади денари со рок на отплата заклучно со 03.02.2025 година и каматна стапка од 2,98%. Обврските се подмируваат согласно амортизационите планови. Дел од обврските по овие договори кои дослеваат за плаќање заклучно со 31.12.2022 година во износ од 3.974 илјади денари се префрлени на тековни обврски по основ на кредити (Белешка 32).

2. Обврските спрема Прокредит банка АД Скопје во износ од 25.725 илјади денари се по основ на пет поединечни договори со фиксна каматна стапка од 2,65%, кои се сервисираат согласно амортизационите планови. Дел од овие кредити во износ од 8.447 илјади денари кои се со рок на плаќање заклучно со 31.12.2022 година се префрлени како тековни обврски за кредити (Белешка 32).

БЕЛЕШКА 32. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ

Тековни обврски	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Обврски од поврзани друштва	11.151	15.584
Макпромет АД Штип	2.095	2.078
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	9.056	13.508
Обврски спрема добавувачи	33.852	24.551
Обврски спрема добавувачи во земјата	29.056	20.696
Обврски спрема добавувачи од странство	4.795	3.855
Обврски за примени аванси,	2.637	-
Обврски за примени аванси од странство	2.637	-

Европа ДООЕЛ Штип
Белешки кон финансиските извештаи

Обврски за даноци и придонеси на плата и надоместоци на плата	1.008	848
Персонален данок на плата	147	119
Придонеси за ПИО на плата	571	489
Придонеси за здравствено осигурување на плата	228	195
Придонеси за вработување на плата	36	31
Придонеси за дополнително здравствено осигурување на плата	15	13
Персонален данок по други основи	11	-
Обврски спрема вработени	2.123	1.728
Обврски за плата и надоместоци на плата	2.015	1.728
Останати обврски спрема вработените	108	-
Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	39.907	1.404
Илинден 2002 ДООЕЛ ШТИП	52	1.404
Макпромет АД Штип	39.856	-
Краткорочни кредити и заеми во земјата	72.328	121.701
Обврски по заеми спрема останати поврзани субјекти	30.090	46.282
Комерцијална банка АД Скопје	-	21.000
Стопанска банка АД Скопје	1.849	12.068
Прокредит банка АД Скопје	27.968	26.981
Зголемено за тековен долг од долгорочни кредити (Белешка 31)	12.421	15.370
Останати краткорочни обврски	-	-
Пасивни временски разграничувања	27	3.176
Вкупно	163.034	168.991

Обврските по заеми и кредити спрема поврзани друштва се обврски спрема поврзани друштва со кои Друштвото влегува во консолидација. За целите на консолидација овие обврски се елиминираат.

Обврските по заеми спрема останати поврзани субјекти се однесуваат на поврзани субјекти кои не влегуваат во консолидација со друштвото.

	Во илјади (000) МКД	
Старосната структура на обврски од поврзани субјекти	2021	
Недоспеани	9.061	
До 1 месец	1.182	
Од 1 до 3 месеци	288	
Од 3 до 6 месеци	352	
Од 6 до 12 месеци	268	
Над 12 месеци	-	
Вкупно	11.151	

	Во илјади (000) МКД		
Старосната структура на обврски спрема добавувачи	2021		
	Домашни	Странски	Вкупно
Недоспеани	11.532	1	11.533
До 1 месец	12.839	3.135	15.974
Од 1 до 3 месеци	3.195	1.048	4.243
Од 3 до 6 месеци	620	611	1.231
Од 6 до 12 месеци	870	-	870
Над 12 месеци	-	-	-
Вкупно	29.056	4.795	33.852

БЕЛЕШКА 33. ПОВРЗАНИ СТРАНИ

Европа ДООЕЛ Штип има трансакции со повеќе поврзани субјекти. Во консолидираните финансиски извештаи е вклучена со Макпромет АД Штип кој е доминантен сопственик и со Илинден 2002 ДООЕЛ Штип. Сите трансакции со поврзаните субјекти произлегуваат од меѓусебното работење и нивната вредност и услови се взаемно договорени. Стоките и услугите меѓу поврзаните субјекти се продаваат по пазарни цени. Во табелата што следува се дадени податоци за обемот и состојбите на трансакциите со поврзаните субјект на и за периодот што завршува на 31 Декември.

Побарувања по основ на продажби	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Макпромет АД Штип	3.065	18.635
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	-	4
Вкупно	3.065	18.639

Обврски по основ на набавки и услуги	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Макпромет АД Штип	2.095	2.076
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	9.056	13.508
Вкупно	11.151	15.584

Обврски по основ на позајмици	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	52	1.404
Макпромет АД Штип	39.856	-
Вкупно	39.907	1.404

Приходи по основ на продажба на производи и услуги	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Макпромет АД Штип	353	1.035
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	276	1.754
Вкупно	629	2.789

Трошоци од набавки и услуги	Во илјади (000) МКД	
	2021	2020
Макпромет АД Штип	2.756	4.565
Илинден 2002 ДООЕЛ Штип	41.055	33.881
Вкупно	43.811	38.446

Трансакции со останати поврзани друштва

Останати поврзани друштва	Побарувања	Обврски	Во илјади (000) МКД 2021 година	
			Приходи	Расходи
Макпромет М Штип ДООЕЛ	10.000	2.020	-	-
Делпак ДООЕЛ	-	1.640	3.422	10.928
Кутис ДООЕЛ Штип	-	3.035	-	4.357
Семенарство АД Скопје	-	-	-	-
Семенарство Промет ДООЕЛ	-	27.000	-	-
Млекара АД Тетово	44.559	2	78	118
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	-	140	50	39

Европа ДООЕЛ Штип
Белешки кон финансиските извештаи

Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Матичното друштво)	-	-	-	-
Вкупно	54.559	33.837	3.550	15.442

Останати поврзани друштва	Побарувања	Обврски	Во илјади (000) МКД 2020 година	
			Приходи	Расходи
Макпромет М Штип ДООЕЛ	13	-	14	233
Делпак ДООЕЛ	44	3.717	2.994	6.640
Кутис ДООЕЛ Штип	-	379	7	3.242
Семенарство АД Скопје	-	-	-	-
Семенарство Промет ДООЕЛ	-	-	67	-
Млекара АД Тетово	66.341	-	3.719	-
Монтинг Изградба МА ДООЕЛ	3.306	-	674	334
Клучен раководен кадар (сопственички и раководен кадар на Матичното друштво)	-	46.235	-	-
Вкупно	69.657	50.331	7.475	10.449

БЕЛЕШКА 34. ПОТЕНЦИЈАЛНИ ОБВРСКИ

34.1. Дадени хипотеки на свој имот

Друштвото нема ставено свој имот под хипотека, туку за обезбедување на кредитните обврски е ставен под хипотека имотот на Макпромет АД Штип кој е основач на друштвото.

34.2. Судски спорови

Против друштвото во 2016 година е покренат судски спор за надомест на штета поради раскинување на договор во износ од 20.095 илјади денари. На датумот на овие финансиски извештаи не се евидентирани било какви резервирања од потенцијални загуби по основ на овој судски спор. Раководството смета дека судскиот спор е покренат врз основа на несоодветни судски докази. Фактички не е предизвикана штета затоа што не е пропишана одговорност при евентуално раскинување на договорот, при што договорот врз основа на кој тужителот го започнал судскиот процес е истечен во 2014 година и не може да претставува основ за надомест на штета. Пресудата е укината и предметот е вратен на повторно разгледување во Основниот суд Скопје II Скопје.

34.3. Гаранции

Друштвото е должников должник спрема Комерцијална банка АД Скопје а за Семенарство Промет ДООЕЛ Скопје за револвинг кредит под бр.08-100-4411/2 од 19.11.2018 на износ од 3.000 илјади денари.

Друштвото има издадено и девизна платежна гаранција на износ од 15.000 ЕУР во корист на SPICA SRL, Италија со рок на важност до 30.04.2022 година.

**БЕЛЕШКА 35. НАСТАНИ ПО ДАТУМОТ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
ФИНАНСИСКАТА СОСТОЈБА**

По датумот на составување на Извештајот за финансиската состојба не се случиле некои материјално значајни настани, а кои треба да бидат обелоденети во оваа белешка.

За Европа ДООЕЛ Штип

Управител

Виолета Николова



Годишна сметка

- Извештај за финансиската состојба
- Извештај за сеопфатна добивка

Годишен извештај за работењето

ЕМБС: 05224969

Целосно име: Друштво за производство и продажба на кондиторски производи

ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП

Вид на работа: 450

Тип на годишна сметка: Годишна сметка

Тип на документ: Годишна сметка

Година : 2021

Листа на прикачени документи:

Објаснувачки белешки и други прилози

Финансиски извештаи

Биланс на состојба

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
1	-- АКТИВА: А. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА (002+009+020+021+031)	126.825.179,00			126.979.034,00
2	-- I. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (003+004+005+006+007+008)	1.204.332,00			1.387.633,00
3	-- Издатоци за развој	824.369,00			907.850,00
8	-- Останати нематеријални средства	379.963,00			479.783,00
9	-- II. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (010+013+014+015+016+017+018+019)	72.557.321,00			72.527.875,00
13	-- Постројки и опрема	38.299.959,00			39.352.425,00
14	-- Транспортни средства	4.049.289,00			4.124.981,00
18	-- Материјални средства во подготовка	30.208.073,00			29.050.469,00
21	-- IV. ДОЛГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (022+023+024+025+026+030)	53.063.526,00			53.063.526,00
26	-- Вложувања во долгорочни хартии од вредност (027+028+029)	53.063.526,00			53.063.526,00
27	-- Вложувања во хартии од вредност кои се чуваат до доспевање	53.063.526,00			53.063.526,00
36	-- Б. ТЕКОВНИ СРЕДСТВА (037+045+052+059)	172.859.958,00			179.975.318,00
37	-- I. ЗАЛИХИ (038+039+040+041+042+043)	62.540.769,00			56.601.516,00
38	-- Залихи на сировини и материјали	41.865.064,00			38.001.140,00
39	-- Залихи на резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	2.611.941,00			2.812.400,00
41	-- Залихи на готови производи	12.519.381,00			12.563.311,00
42	-- Залихи на трговски стоки	5.544.383,00			3.224.665,00
45	-- III. КРАТКОРОЧНИ ПОБАРУВАЊА (046+047+048+049+050+051)	55.574.240,00			82.633.625,00
46	-- Побарувања од поврзани друштва	3.064.950,00			18.639.198,00
47	-- Побарувања од купувачи	48.184.852,00			61.929.289,00

48	-- Побарувања за дадени аванси на добавувачи	3.964.315,00		1.349.996,00
49	-- Побарувања од државата по основ на даноци, придонеси, царина, акцизи и за останати давачки кон државата (претплати)	346.760,00		463.065,00
50	-- Побарувања од вработените	13.363,00		178.577,00
51	-- Останати краткорочни побарувања			73.500,00
52	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ СРЕДСТВА (053+056+057+058)	54.532.615,00		39.515.232,00
57	-- Побарувања по дадени заеми	54.532.615,00		39.515.232,00
59	-- V. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ (060+061)	212.334,00		1.224.945,00
60	-- Парични средства	212.334,00		1.224.945,00
62	-- VI. ПЛАТЕНИ ТРОШОЦИ ЗА ИДНИТЕ ПЕРИОДИ И ПРЕСМЕТАНИ ПРИХОДИ (ABP)	210.063,00		890.542,00
63	-- ВКУПНА АКТИВА: СРЕДСТВА (001+035+036+044+062)	299.895.200,00		307.844.894,00
65	-- ПАСИВА : А. ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ (066+067-068-069+070+071+075-076+077-078)	114.166.323,00		111.664.060,00
66	-- I. ОСНОВНА ГЛАВНИНА	340.780,00		340.780,00
70	-- V. РЕВАЛОРИЗАЦИСКА РЕЗЕРВА И РАЗЛИКИ ОД ВРЕДНУВАЊЕ НА КОМПОНЕНТИ НА ОСТАНАТА СЕОПФАТНА ДОБИВКА	812.339,00		59.508,00
75	-- VII. АКУМУЛИРАНА ДОБИВКА	110.510.940,00		110.390.392,00
77	-- IX. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА	2.502.264,00		873.380,00
81	-- Б. ОБВРСКИ (082+085+095)	185.701.728,00		193.005.334,00
85	-- II. ДОЛГОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 086 до 093)	22.694.984,00		27.189.701,00
90	-- Обврски по заеми и кредити	22.694.984,00		27.189.701,00
95	-- IV. КРАТКОРОЧНИ ОБВРСКИ (од 096 до 108)	163.006.744,00		165.815.633,00
96	-- Обврски спрема поврзани друштва	11.151.032,00		15.584.136,00
97	-- Обврски спрема добавувачи	33.851.602,00		24.551.127,00
98	-- Обврски за аванси, депозити и кауции	2.636.982,00		46.282.317,00
99	-- Обврски за даноци и придонеси на плата и на надомести на плати	1.007.797,00		847.556,00
100	-- Обврски кон вработените	2.123.448,00		1.728.475,00
103	-- Обврски по заеми и кредити спрема поврзани друштва	39.907.465,00		1.403.519,00
104	-- Обврски по заеми и кредити	72.328.418,00		75.418.503,00
109	-- V. ОДЛОЖЕНО ПЛАЌАЊЕ НА ТРОШОЦИ И ПРИХОДИ ВО ИДНИТЕ ПЕРИОДИ (ПВР)	27.149,00		3.175.500,00
111	-- ВКУПНО ПАСИВА : ГЛАВНИНА, РЕЗЕРВИ И ОБВРСКИ (065+081+094+109+110)	299.895.200,00		307.844.894,00

Биланс на успех

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
201	-- I. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (202+203+208)	212.078.288,00			182.925.449,00
202	-- Приходи од продажба	207.037.873,00			178.400.255,00
203	-- Останати приходи	4.110.744,00			4.525.194,00
204	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на почетокот на годината	12.563.311,00			9.848.427,00
205	-- Залихи на готови производи и недовршено производство на крајот на годината	12.519.381,00			12.563.311,00
206	-- Капитализирано сопствено производство и услуги	929.671,00			
207	-- II. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО (208+209+210+211+212+213+218+219+220+221+222)	206.197.339,00			180.219.460,00
208	-- Трошоци за сировини и други материјали	122.478.175,00			102.715.029,00
209	-- Набавна вредност на продадените стоки	9.828.136,00			11.650.661,00
210	-- Набавна вредност на продадените материјали, резервни делови, ситен инвентар, амбалажа и автогуми	164.050,00			105.061,00
211	-- Услуги со карактер на материјални трошоци	20.159.892,00			15.635.820,00
212	-- Останати трошоци од работењето	11.739.038,00			7.002.386,00
213	-- Трошоци за вработени (214+215+216+217)	37.230.925,00			31.946.273,00
214	-- Плати и надоместоци на плата (нето)	22.952.006,00			19.312.761,00
215	-- Трошоци за даноци на плати и надоместоци на плата	1.542.064,00			1.286.331,00
216	-- Придонеси од задолжително социјално осигурување	9.170.401,00			8.026.468,00
217	-- Останати трошоци за вработените	3.566.454,00			3.320.713,00
218	-- Амортизација на материјалните и нематеријалните средства	2.798.432,00			3.002.722,00
219	-- Вредносно усогласување (обезреднување) на нетековни средства				4.402.436,00
222	-- Останати расходи од работењето	1.798.691,00			3.759.072,00
223	-- III. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (224+229+230+231+232+233)	443.020,00			454.614,00
230	-- Приходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	5.007,00			
231	-- Приходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	438.013,00			454.614,00
234	-- IV. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (235+239+240+241+242+243)	3.367.243,00			4.388.091,00
239	-- Расходи по основ на камати од работење со неповрзани друштва	2.781.787,00			3.489.275,00
240	-- Расходи по основ на курсни разлики од работење со неповрзани друштва	585.456,00			898.816,00
246	-- Добивка од редовното работење (201+223+244)-(204-205+207+234+245)	2.912.796,00			1.487.396,00

250	-- Добивка пред оданочување (246+248) или (246-249)	2.912.796,00		1.487.396,00
252	-- Данок на добивка	410.532,00		614.016,00
255	-- НЕТО ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА (250-252+253-254)	2.502.264,00		873.380,00
257	-- Просечен број на вработени врз основа на часови на работа во пресметковниот период (во апсолутен износ)	81,00		81,00
258	-- Број на месеци на работење (во апсолутен износ)	12,00		12,00
259	-- ДОБИВКА/ЗАГУБА ЗА ПЕРИОД	2.502.264,00		873.380,00
260	-- Добивка која им припаѓа на имателите на акции на матичното друштво	2.502.264,00		873.380,00
269	-- Добивка за годината	2.502.264,00		873.380,00
288	-- Вкупна свопфатна добивка за годината (269+286) или (286-270)	2.502.264,00		873.380,00

Државна евиденција

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
643	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на домашен пазар (< или = АОП 202 од БУ)	33.131.218,00			38.889.631,00
644	-- Приходи од продажба на производи, стоки и услуги на странски пазар (< или = АОП 202 од БУ)	173.876.996,00			135.719.457,00
655	-- Наплатени отпишани побарувања и приходи од отпис на обврски (< или = АОП 203 од БУ)	10.849,00			
657	-- Приходи од премии, субвенции, дотации и донации (< или = АОП 203 од БУ)	752.831,00			
663	-- Приходи од поранешни години (< или = АОП 203 од БУ)	276.947,00			608.470,00
668	-- Трошоци за сировини и материјали (< или = АОП 208 од БУ)	104.994.201,00			102.715.029,00
669	-- Опрев, гориво и мазива (< или = АОП 208 од БУ)	909.788,00			1.230.720,00
671	-- Канцелариски материјали (< или = АОП 208 од БУ)	43.737,00			28.528,00
672	-- Трошоци за амбалажа (< или = АОП 208 од БУ)	49.100,00			101.999,00
673	-- Униформи-заштитна облека и обувки (< или = АОП 208 од БУ)	201.434,00			242.479,00
675	-- Вода (< или = АОП 208 од БУ)	356.278,00			605.072,00
676	-- Потрошена електрична енергија (< или = АОП 208 од БУ)	4.346.725,00			3.241.415,00
677	-- Потрошени енергетски горива (< или = АОП 208 од БУ)	1.107.360,00			720.276,00
680	-- Транспортни услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	5.853.790,00			3.845.715,00

682	-- ПТТ услуги во земјата (< или = АОП 211 од БУ)	258.622,00			238.492,00
691	-- Вкалкуирани надомести за време на боледување				114.523,00
692	-- Надоместоци за отпремнина при заминување во пензија (< или = АОП 217 од БУ)	227.846,00			
695	-- Регрес за годишен одмор (< или = АОП 217 од БУ)	954.500,00			973.840,00
698	-- Дневници за службени патувања, ноќевања и патни трошоци (< или = АОП 217 од БУ)	364.350,00			480.857,00
704	-- Трошоци за организирана исхрана во текот на работа (< или = АОП 217 од БУ)	1.776.165,00			1.765.245,00
706	-- Надомести на ангажирана работна сила преку агенциите за привремени вработувања (< или = АОП 217 од БУ)				3.320.713,00
709	-- Репрезентација (< или = АОП 212 од БУ)	647.402,00			273.981,00
710	-- Премии за осигурување на имот (< или = АОП 212 од БУ)	1.300.588,00			1.319.923,00
711	-- Надомест за банкарски услуги (< или = АОП 212 од БУ)	615.613,00			558.407,00
717	-- Останати трошоци на работењето (< или = АОП 212 од БУ)	2.491.788,00			2.810.726,00
718	-- Казни, пенали надоместоци за штети и друго (< или = АОП 222 од БУ)	12.179,00			3.741,00
722	-- Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот	81,00			81,00
723	-- Просечен број на вработени во седиштето на субјектот врз основа на состојбата на крајот на месецот	81,00			81,00

Структура на приходи по дејности

Ознака за АОП	Опис	Нето за тековна година	Бруто за тековна година	Исправка на вредноста за тековна година	Претходна година
2072	- 10.82 - Производство на какао, чоколади и кондиторски производи	212.521.308,00			

Потпишано од:

Jadranka Jovanova

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA

Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.

Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.

Макпромет АД Штип
Делономен број
0202-100
15.04.2022

Одбор на директори

ЗАПИСНИК

од седница на Одбор на директори на Макпромет АД Штип
одржана на ден 15.04.2022 година
во просториите на друштвото на
ул.Др Слободан Јовановски бр.3

Присутни на седницата беа:

1. Миле Атанасов
2. Пиха Стерјова
3. Виолета Николова

Седницата започна во 11:00 часот

За работа на оваа седница Претседателот го предложи следниот:

ДНЕВЕН РЕД

1. Донесување на Одлука за усвојување на годишна сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на Макпромет АД Штип за 2021 година
2. Донесување на Одлука за усвојување на консолидирана завршна сметка, консолидиран финансиски извештај на Макпромет АД Штип за 2021 година

Предложениот дневен ред едногласно е усвоен.

Целта на свикувањето на ова седница на одборот на директори е разгледување и усвојување на годишната сметка, финансиските извештаи и годишниот извештај на Макпромет АД Штип, донесување на Одлука за усвојување на консолидирана завршна сметка, консолидиран финансиски извештај на Макпромет АД за 2021, донесување на предлог одлука за употреба на чиста добика и покривање на загуба.

На седницата беше истакнато дека законска обврска е на секое акционерско друштвото да свика годишно собрание на акционери на кое ќе бидат разгледани годишните сметки, финансиските извештаи и извештајот за работење на друштвото.

По даденото образложение одборот на директори ги разгледа и усвои годишните сметки, финансиските извештаи и годишните извештаи и ги донесе следните одлуки:

Точка 1

ДО СОБРАНИЕ НА АКЦИОНЕРИ ПРЕДЛОГ

Врз основа на одредбите од Законот за трговски друштва и Статутот на Макпромет АД Штип, Одборот на директори на Макпромет АД Штип на седницата одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка,
финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на
Макпромет АД Штип за 2021 година

Член 1

Годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него, за 2021 година се усвојуваат со следните показатели:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по одапочување
"Европа" ДООЕЛ -	212.521.308	209.608.512	2.912.796	2.502.264

Штип				
"Илинден 2002" ДООЕЛ - Штип	67.512.871	49.216.168	18.296.703	18.296.703
"Макпромет" АД - Штип	165.907.110	102.493.281	63.413.829	56.837.694

Член 2

Финансиската состојба во "Макпромет" АД - Штип искажана консолидирано за 2021 година е следната:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
	390.312.136	305.659.608	84.623.328	77.636.661

Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.
Точка 2

ПРЕДЛОГ:

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип и член 504, 505 и 506 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори на Макпромет АД Штип, до Собранието на акционери на друштвото, на седницата одржана на ден 15.04.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на консолидирана годишна сметка
консолидиран финансиски извештај
на Макпромет АД Штип за 2021 година

Член 1

Се усвојува консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи со следните показатели:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
	390.312.936	305.689.608	84.623.328	77.636.661

Консолидиран Биланс на успех
Консолидиран Биланс на состојба
Консолидиран Извештај за промени во капиталот
Консолидиран Извештај за паричните текови
Белешки кон Консолидираните извештаи
Применети сметководствени политики

Член 2

Извештаите се составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето
Завршено во 12,00 часот

Макпромет АД Штип
Одбор на директори
Пиха Стерјова
Виолета Николова
Миле Атанасов



Макпромет АД Штип
Деловоден број
0202-101
15.04.2022

Одбор на директори

ПРЕДЛОГ

Врз основа на член 504,505 и 506 од Законот за трговски друштва и Статутот на Макпромет АД Штип, Одборот на директори на Макпромет АД Штип, до Собранието на акционери на друштото, на седницата одржана на ден 15.04.2022 година донесе:

О Д Л У К А

за усвојување на годишната сметка,
финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на
Макпромет АД Штип за 2021 година

Член 1

Годишната сметка, финансискиот извештај и годишниот извештај за работата на Макпромет АД Штип и друштвата основани од него, за 2021 година се усвојуваат со следните показатели:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
"Европа" ДООЕЛ - Штип	212.521.308	209.608.512	2.912.796	2.502.264
"Илинден 2002" ДООЕЛ - Штип	67.512.871	49.216.168	18.296.703	18.296.703
"Макпромет" АД - Штип	165.907.110	102.493.281	63.413.829	56.837.694

Член 2

Финансиската состојба во "Макпромет" АД - Штип искажана консолидирано за 2021 година е следната:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
	390.312.936	305.689.608	84.623.328	77.636.661

Член 4

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето.

Макпромет АД Штип
Одбор на директори
Пиха Стерјова
Виолета Николова
Миле Атанасов



Макпромет АД Штип
Деловоден број
0202-102
15.04.2022

Одбор на директори

ПРЕДЛОГ:

Врз основа на одредбите од Статутот на Друштво за производство и трговија Макпромет АД Штип и член 504, 505 и 506 од Законот за трговски друштва, Одборот на директори на Макпромет АД Штип, до Собранието на акционери на друштвото, на седницата одржана на ден 15.04.2022 година ја донесе следната:

О Д Л У К А

за усвојување на консолидирана годишна сметка
консолидиран финансиски извештај
на Макпромет АД Штип за 2021 година

Член 1

Се усвојува консолидираната годишна сметка, консолидираните финансиски извештаи со следните показатели:

О П И С	Вк. приходи	Вк. расходи	Добивка	Добивка по оданочување
	390.312.936	30.689.608	84.623.328	77.636.661

Консолидиран Биланс на успех
Консолидиран Биланс на состојба
Консолидиран Извештај за промени во капиталот
Консолидиран Извештај за паричните текови
Белешки кон Консолидираните извештаи
Применети сметководствени политики

Член 2

Извештаите се составен дел на оваа одлука.

Член 3

Одлуката стапува во сила со денот на донесувањето

Макпромет АД Штип
Одбор на директори
Пиха Стерјова
Виолета Николова
Миле Атанасов



ГОДИШЕН ИЗВЕШТАЈ НА ЕВРОПА ДООЕЛ ШТИП ЗА 2021 ГОДИНА

Годишен извештај за работењето на ЕВРОПА ДООЕЛ Штип

I. Податоци за друштвото:

Друштвото за производство и продажба на кондиторски производи ЕВРОПА ДООЕЛ Штип со седиште на ул. д-р Слободан Јовановски бр. 3 Штип е основано од АД Макпромет на 28.04.1998 год. Друштвото ги има усогласено своите акти согласно Законот за трговски друштва и неговата регистрација е евидентирана во Централниот регистар на Република Македонија.

Основна дејност на друштвото е производство и продажба на кондиторски производи со шифра на дејноста 15.84/0.

Во истото на крајот од годината има 81 вработени.

Друштвото квалитетите на своето работење ги потврдува со имплементација на ИСО9001:2000 и HACCP/CODEX ALIMENTARIUS.

II. Фактори кои влијаат врз работењето на друштвото

Општите услови на стопанисување на ниво на целата држава неминовно се рефлектира а и на работењето на Европа ДООЕЛ Штип. Покрај економскиот амбиент битно влијание на работењето имаше и:

- Зголемената конкуренција на пазарот;
- Долгогодишно градење на коректни односи со комитентите;
- Интересот за продолжување на соработката со голема доверба;

III. Основни финансиски извештаи

Остварените финансиски резултати се прикажани во скратена форма во извештајот кој е даден во продолжение

Извештај за добивка/загуба и останата сеопфатна добивка:

	31 декември 2021	31 декември 2020
	000 МКД	000 МКД
Приходи од продажба (вкупни)	212.078	182.925
Приходи од продажба	207.038	178.400
Останати приходи	5.040	4.525
Промена на залихата	-44	2.715
Вкупни расходи од работењето	206.197	180.219
Финансиски приходи	443	455
Финансиски расходи	3.367	4.388
Добивка/загуба пред оданочување	2.913	1.487
Останата сеопфатна добивка	/	/
Данок на добивка	411	614
Нето добивка за деловната година	2.502	873

Состојбата на друштвото поврзана со средствата, обврските и главнината е претставена во продолжение во скратената форма на:

Извештајот за финансиската состојба

	31 декември 2021	31 декември 2020
	000 МКД	000 МКД
Нематеријални средства	1,204	1,388
Материјални средства	72,557	72,528
Долгорочни финансиски средства	53,064	53,064
Вкупно нетековни средства	126,825	126,980
Залихи	62,541	56,602
Побарувања од купувачите	51,250	80,568
Краткорочни финансиски средства	54,533	39,515
Останати побарувања и АВР	4,535	2,956
Парични средства	212	1,225
Вкупно тековни средства	173,071	180,866
ВКУПНО СРЕДСТВА	299,896	307,846
ГЛАВНИНА И РЕЗЕРВИ	299,896	307,846
Главнина	341	341
Резерви	812	60
Акумулирана добивка	110,511	110,390
Добивка за деловната година	2,502	873
Нетековни обврски	22,695	27,190
Тековни обврски	163,035	168,992
ВКУПНО ГЛАВНИНА И ОБВРСКИ	299,896	307,846

IV. Анализа на основните финансиски показатели

Во 2021 год. Друштвото оствари позитивен финансиски резултат во износ од 2.502 илјади ден. Позитивниот финансиски резултат е поголем од минатогодишниот, а е остварен пред сè како резултат на максимално залагање на вработените за подигнување на квалитетот на производите и задржување на пазарите во услови на пандемија.

Остварените оперативни приходи во 2021 година во износ од 212,521 илјади ден. се состојат од:

- Приход од продажба на производи на домашниот пазар во износ од 33,131 илјади ден.
- Приходи од продажба на производи на странскиот пазар во износ од 173,854 илјадиден.
- Приход од услуги во износ од 959 илјади ден.
- Приходи од продажба на сировини во износ од 23 илјади ден.
- Приходи од наплата на штета во износ од 637 илјади ден. и останати приходи во износ од 3.917 илјади ден.

Вкупните оперативни расходи изнесуваат 206,197 илјади ден. и се состојат од:

- Трошоци за сировини и материјали и електрична енергија во износ од 122,478 илјади ден.

- Набавна вредност на продадени стоки во износ од 9,828 илјади ден.
- Набавна вредност на продадени материјали во износ од 164 илјади ден.
- Услуги кои имаат карактер на материјални трошоци во износ од 20,160 илјади ден.
- Останати трошоци од работењето во износ од 11,739 илјади ден.
- Трошоци за плати и други надоместоци на вработените во износ од 37,231 илјади ден.
- Амортизација на материјални и нематеријални средства во износ од 2,798 илјади ден.
- Останати оперативни трошоци во износ од 1,963 илјади ден.

Вкупната актива на друштвото изнесува 299,896 илјади ден. Од овој износ на нетековните средства отпаѓаат 126.825 илјади ден, а на тековните средства 173,071 илјади ден. Друштвото има нови инвестиции во износ од 2,582 илјади ден. Тековните средства во 2021 год. бележат намалување во однос на претходната година пред сè како резултат на намалени побарувања од поврзаните субјекти и краткорочни финансиски средства. Тековните обврски се помали за 5,957 илјади ден, кои во 2021 год. изнесуваат 22,695 илјади ден, а во 2020 год. изнесуваа 27,190 илјади ден. Ова намалување е пред сè резултат на намалувањето на обврските по кредитите.

Во наредниот период ќе се продолжи со преземање на активности за подобрување на финансиските резултати преку намалување на трошоците и зголемување на приходите.

V. Политика на управување со ризиците

Во своето работење Европа ДООЕЛ Штип е изложена на повеќе видови финансиски ризици како што се: пазарен ризик, кредитен ризик и ризик на ликвидноста.

Кај ризикот промена на пазарните цени, Европа ДООЕЛ Штип е изложен на ризикот за промена на цената на сировините кои ги набавува од странство вра кој ентитет нема влијание, а ковид пандемијата го зголемува ризикот уште повеќе.

Друштвото е изложено и на кредитниот ризик поради неможноста на време да се наплатат побарувањата од купувачите.

Но и покрај вавките ризици Друштвото во 2021 година немаше проблеми со ликвидноста односно на време ги извршуваше своите обврски спрема доверителите.

VI. Развој на друштвото во 2022 година

Во 2022год. ДООЕЛ Европа Штип ќе го насочува кон зголемување на приходите од продажба на производи и услуги, преку задржување на постојните клиенти и привлекување на нови потрошувачи на неговите производи со максимално ангажирање на вработените, намалување на трошоците и максимално искористување на капацитетот.

Со залагањето на менаџерскиот тим во насока на истражување на пазарот во земјата и во странство ќе се создадат претпоставки за остварување на поголем позитивен финансиски резултат.

Макпромет АД Штип
Одбор на директори
Виолета Николова
Пиха Стерјова
Миле Атанасов

